

ДАЛИ СТАРАТА БЕШЕ

ДОБРА, КАКВА ЌЕ

БИДЕ МЛАДАТА 2008 ГОДИНА?

ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Твист

Измина 2007 година, останаа старите национално-политички проблеми, како во Р Македонија, така и во нејзините делови во Бугарија, Грција, Албанија и на други места а, исто така, и во дијаспората. Ние Македонците непотребно трошиме енергија за наметнати нешта од други народи и држави, иако некои работи со векови и милениуми ни се јасни и чисти. Но, бидејќи таквите нешта на душманите и на лажните пријатели не им се јасни и чисти, а и немаат интерес да им бидат такви, нив ги користат за да нè уништат. За таа цел, кога наидуваат на "село без кучиња", на незаштитеност, "дипломатски маваат" по Македонците. Тоа се однесува на надворешните притисоци, во кои предничи притисокот за непризнавање на уставното име на Македонија и со тоа и на националното име, јазикот, историјата, културата, обичаите и сè друго карактеристично за македонскиот народ. Дали тоа значи почеток на крајот на постоењето на Македонците и неговата сувереност? Најголеми тешкотии доаѓаат од нас самите, особено од политичарите и од претставниците на националните малцинства. Таквите политичари, со цел враќање на своето владеење и соборување на Владата, не избираат средства за да го стагнираат просперитетот на РМ. На тој начин го попречуваат спроведувањето на потребните реформи, кои се услов за зачленување во меѓународните европски и светски тела. Меѓународната заедница, уште од времето на османлиското ропство во Македонија, и сега продолжува да не ги контролира интересите кои се на штета на македонскиот народ. Денес за тоа сме сведоци преку многубројните наслови и теми во македонските медиуми, а кои се во врска со нападите и со уцените на грчката дипломатија, при што немаме никаква заштита и помош од заедницата заради непризнавањето на уставното име на Македонците и на Македонија. Притисоците датираат уште од 8 април 1993 година, кога во ООН нè примија под наметнатата референца ПЈРМ. Од друга страна, пак, добиваме сè поголем број пријатели кои размислуваат и ги користат најновите вистински историски факти за нашата македонска битност, што ни дава и извесно охрабрување дека феудалноста и колонијализмот исчезнуваат, а наступува времето на меѓународно и меѓусуверено рамноправно живеење. Негирањето не е ништо ново, за што не би требало да оддаваме посебно внимание. Треба да се концентрираме и да се организираме во подредување, класифицирање и објавување, а и врачување на постојните историски факти таму каде што е потребно, за нашето национално и суверено постоење, уште од предисторијата, од античкиот период па до денес. Тоа ќе им помогне правилно да почнат да го користат меѓународното право и Декларацијата за правата на човекот, што е основа во работата на Генералното собрание на Обединетите нации. Само така светот ќе нè признае и ќе нè прими како рам-

ноправна членка. Така ќе бидеме и рамноправни партнери и во НАТО и во ЕУ, со нашето уставно име. Многу е жално и срамно кога во медиумските изданија читаме написи во кои се напаѓаме меѓусебно или, пак, сме напаѓани од душманите, каде доминираат неукоста и мислењето без факти, како во нападот, така и во одбраната, при што се троши нашата енергија за сметка на наоѓање други позначајни решенија од актуелните секојдневни проблеми. Како пример ќе го наведем неодамнешниот протест пред австралискиот Парламент во Канбера, за кој сите веламе дека бил успешен, иако таков успех никој не очекуваше. Пријатно изненадување беше големиот број знамиња од античкиот македонски период-шеснаесет-зрачното сонце.

Од неодамна, многумина од нас се освестени дека со зборови и со филозофии, како "ти се колнам", "вистина зборувам" или "жими мајка" и сл. не претставуваат вистински аргументи, ниту има база некој да поверува и да нè сфати правилно, туку дека тоа се фрази со кои повеќе се заглавува во проблемите, кои на тој начин никогаш не можат да се решат правилно во однос на нашата националност и сувереност.

Денешната македонска дипломатија, предводена од министерот Милошоски, веќе најде одделни најправилни решенија, како основна база за надминување на проблемите околу уставното име на Македонија, а со тоа и на македонската националност, предлагајќи ѝ на меѓународната заедница агенда за зајакнување на односите со Грција и тоа: две редовни годишни средби на министерско ниво; по една средба на две години меѓу премиерите на двете земји; формирање заеднички комитет на истакнати академици и интелектуалци, кои би ги расчистувале спорните историски прашања.

Ние традиционално не им веруваме на дел од нашите академици, особено оние кои се членови на МАНУ, во нивната исправност за македонската историја и за нивната зачуаност, за поддршката на теоријата на заткарпатното словенство на Македонците и на Македонија, која нанесе големи штети за денешното непризнавање, особено од страна на Грција. До неодамна, околу стотина историчари, одредени од МАНУ, ја пишуваа погрешната историја на македонскиот народ и на Македонија, правејќи ја словенска, а со тоа му даваа погрешни податоци и на првиот претседател на Републиката, Киро Глигоров, кој јавно во ООН ги прогласи Македонците за заткарпатни Словени, дојдени во Македонија во VI и во VII век. Токму денес сè ова се користи од страна на непријателот, зошто таа група македонски историчари и лингвисти, од кои некои добија и незаслужни награди, тоа го пишуваа заедно со меѓународна групна комисија или работно тело, во кое главна улога имаа грчките и бугарските историчари.

Почнуваме да среќаваме наслови, како што е "Доста словенска, сакаме македонска култура". Имено, во Прилеп постои Институт за старословенска култура. Неколку здруженија од градот барале името на тој Институт да се смени. За тој предлог еден од најповиканите стручњаци, главниот раководител на Управата за заштита на културното наследство рекол: Поимот македонска култура е поважен од поимот старословенска, а не обратно. Во врска со ова му предлагаме на Министерството на надворешни работи на РМ во работната група да не вклучуваат прославјанско ориентирани академици и историчари, за да не се случи повторно пред светот да биде презентирана погрешна македонска историја. Македонската историја датира од претисторискиот период, за што светот може само да ни завидува.

Двајца македонски научници, членови на МАНУ, Томе Бошевски и Аристотел Тентов, презентираа студија за средното Демонско писмо од "Каменот од Розета", во МАНУ на 29 јуни 2007 година. Според Бошевски и Тентов, средниот текст е на македонски јазик со изненадувачка сличност до идентичност на одделни зборови со сегашните македонски говори и дијалекти, судејќи според приложените 167 зборови. Писмото е слоговно од типот согласка-самогласка. Идентификувани се 25 согласки и 8 самогласки. Аристотел Тентов вели дека почнал со работа на дешифрирање на каменот од канопис, кој 34 години е постар од "Каменот на Розета" и датира од 230 година пред новата ера, односно е издаден од бабата на фараонот, кој го напишал, односно го издал декретот на "Каменот од Розета".

Во групата историчари и научници Македонци задолжително да биде вклучен и македонскиот историчар Александар Донски, кој има публикувано повеќе дела со содржини од античката историја на Македонија, а и од средниот век и од најновото време. Се разбира, треба да бидат вклучени и истакнати македонски историчари и автори на историски дела од областа на македонската и на балканската митологија, како што се, Васил Иљов, Ташко Белчев и други. Тие се пионери на модерната македонска историографија, меѓу првите Македонци почнаа да ја испитуваат античката митологија на Македонците и на Балканот, со што ги поставија современите тези и теории, односно темелите за нејзино натамошно проучување и спојување со резултатите и со фактите, кои произлегуваат од артефактите и од научните лабораториски и од слични попрецизни испитувања. Не би требало да се пропуштат и некои видни автори на историски дела, било да се од македонско потекло или од друга националност. Такви има на Запад, како што се, Ристо Стефов и Одисеј Белчевски и други, од Македонско-канадското историско здружение, Еугение Борза и други познати историски пријатели, кои го откриваат вистинското историско постоење на Македонците.

Македонците од иселеништвото, од Австралија, целата своја национална активност ја спроведуваат повремено, но со недоволна организираност. Сведоци сме на публикувањето на историски книги, како што е најновата од Ицо и Роберт Најдовски, "Македонците во Викторија", потоа на одделни книги на македонски автори, неколку книги од Александар Донски, претежно со античка македонска содржина. Исто така, се организира и публикување на книги: "Куса историја на Македонија" од авторот Ристо Стефов од Канада. Во 2007 година успешно беа публикувани книги со македонска поезија од Перо Дамчевски-Коцин, драмското дело од Душан Ристевски, сите од издавачкото Литературно друштво "Григор Прличев" од Сиднеј.

Последнава година се чувствува и зближување на македонските патриоти-љубители на македонската историска вистина, со македонските автори, претежно на историски дела, во речиси сите светски метрополи во кои живее македонската емиграција, како што се, Перт (Западна Австралија), Мелбурн (Викторија), Сиднеј, Вулонгонг и други места во Нов Јужен Велс и во Австралија, во Торонто (Канада), Њу Џерси (САД) и од други места. На тој начин се разменија и искуства и информации за активностите од национален и политички карактер на македонската емиграција во светот.

Лани се одржа протест пред федералниот Парламент на Австралија, во Канбера, со цел да им се укаже на австралиските политичари дека македонската емиграција нема да гласа на федералните избори. Австралиската политичка партија доби голем број гласови од македонската емиграција, бидејќи јавно застава во заштита на националните и суверените права на Македонците и на Републиката, пред самите избори. Организатори на протестот беа здружението на "Антички Македонци" од Канбера и Квинбиријан и Здружението на македонските општини на Австралија.

Некои видни членови на Здружението на македонските општини на Австралија и на одредени македонски заедници од австралиските држави, вршеа промоции на македонската кауза и запознавања со положбата на окупираниите Македонци и нивните непризнаени здруженија. Тоа придонесе за извесно зближување, со цел воспоставување соработка, како во Република Македонија, така и во деловите на Македонија кои се наоѓаат во Бугарија, Грција и Албанија. Тогаш прв пат организирана група ја посети цела Македонија. Во врска со тоа, може да се констатира и одредена заинтересираност на некои политичари и дипломати од англосаксонско потекло за правата на македонското иселеништво во Австралија, како и дипломати и политичари, членови на австралискиот Парламент, како што е независниот пратеник во Горниот дом на Парламентот на Нов Јужен Велс - Австралија, Петар Брин, кој стана водач на Партијата за човекови права на Австралија. Специјално треба да се потенцира заслугата за организирање на оваа партија, која е наменета, пред сè, за потребите за правата на македонската емиграција, а и за останатите етнички групи, каде на местото заменик-претседател е познатиот македонски активист Игор Александров од Сиднеј. За жал, на државното гласање во Нов Јужен Велс, поради недоволното ангажирање на Македонците, не се успеа да се добие место во Парламентот. Група македонски патриоти од Австралија, во организација на Здружението на македонските општини на Австралија и Австралиско-македонскиот неделник, доброволно собраа финансиски средства за изготвување и за публикување на македонски патриотски напис во врска со признавањето на уставното име на Македонија, на англиски јазик, во дневниот австралиски весник "Австралиец" (The Australian). Речиси сите македонски активисти во Австралија, кои се вклучени во лобирањето и во зачувувањето на уставното име на Македонија и на македонската националност и нејзините културни и историски обележја, се челници и членови на управите и на комитетите на посебните македонски црковни општини и цркви.

Благодарение на Луј Темелковски, член на Парламентот на Канада, за ОАК Ridges-Markham-Ontario L 3 P 142, канадската Влада официјално го призна уставното име на Македонија. Тоа претставува одличен пример на патриотизам и верност кон своите македонски корења, но и

верност кон новата канадска татковина.

Им препорачувам на Македонците од дијаспората, а тоа е и оценка на поголем дел од интелектуалците, кои не го користат или, пак, делумно го користат македонскиот литературен или писмен јазик, туку само англискиот или друг светски јазик, да воспостават усмени или говорни контакти и соработки со Македонци кои се дел од лидерството на македонските организирани субјекти, кои активноста ја водат на македонски јазик, како и администрацијата која е на македонски и посебно на англиски јазик. Тоа е многу важно за да бидат во контакт и да го помогнат одржувањето на континуитетот на македонскиот дух кај поголем дел од македонската емиграција.

Често пати среќаваме коментари или оправдувања за непечатењето на написи и материјали со содржини од национален-политички карактер, кои се од самите иселеници. Во принцип е и практиката која доминира во насока на игнорирање на желбите на иселениците од страна на едиторите на македонските медиумски издања, да го дадат своето мислење и удел. Требало кусо и јасно, литературно и конкретно, граматички и содржински итн. Со таква практика и со негирање на македонските говорни наречја и акценти, кои ги користат Македонците во дијаспората, а со форсирање само на литературниот јазик, се одзема човековото право за искажување и правото на гласот на Македонецот, како и неможност тој да биде ислушан и да биде претставено неговото мислење и став, туку да ги прима коментарите на одделни личности, кои понекогаш се контрадикторни и неточни или претставени само од еден аспект, со кој се опкружени и на кој му припаѓаат.

Со таквата кусогледост се дојде и до примената на неправилното име на Република Македонија како ПЈРМ и непризнавањето на македонската националност, заради што денес сме во незавидна дипломатска борба со меѓународната заедница и со Грција. Политичарите и дипломатите на Р Македонија треба да создадат услови секаде по светот, за потемелно и посодржајно претставување и презентирање на македонската историја и сè што ја прави македонската националност и сувереност.

Од страна на Владата на Р Македонија и од нејзините институции стимулирањата и наградите на авторите кои ја помагаат вистинската промоција и стварност на македонската кауза, треба да бидат вистински, а не како досега, во поголем број случаи, тие да се од дневно-политички карактер или со дополнување и ублажување на уценувањата, кои доаѓаат од спротивните политички партии, кои се во заедничка коалициона влада и сл. Еден од наградените, токму од воспоставената награда за македонската револуционерна борба "23 Октомври", беше претставник на тезата за наводно заткарпатско словенство на формирање на македонската националност и сувереност, што претставува фамозна копирачка за правилно признавање на уставното име на Македонија.

На 17 ноември во Мелбурн се одржа Собрание на одвоените управи и македонски свештеници од 10 цркви, во организација на Здружението на македонските општини на Австралија. На собранието се донесоа неколку одлуки, меѓу кои и давање финансиска помош на црквата од Сиднеј "Св. Петка", за судските трошоци.

ОМО "Илинден" Пирин, партија на Македонците од Бугарија сè уште не е регистрирана од бугарската Влада. Институциите на ЕУ не се категорички во доделувањето на правдата за Македонците во Пиринска Македонија. Неправилните информации за одлуките на институциите на ЕУ, кои се занимаваат со признавањето на македонските

организации од било каков политички, национален или културен карактер, а кои ги објавуваат македонските медиуми, создаваат непотребни радости зошто се неадекватни на одлуките и на решенијата на ЕУ, која не застапува правно и хумано, иако во нејзините уставни и правилници се зацртани основните и националните права на сите узурпирани и обесправени народи.

Покрај однесувањето на шовинистичката Влада на Грција во однос на признавањето на македонската националност и сувереност, со уставното име, предници и Владата на Бугарија, која не ја признава македонската националност. Во таа смисла ќе го наведат бугарскиот шеф на дипломатијата, министерот Ивајло, кој реагираше во Стразбур дека македонската Влада го поставувала прашањето за ОМО "Илинден" ПИРИН, при што вели: "Тоа е прашање кое се изнесува од група бугарски граѓани кон бугарската држава. Македонија не е страна во тоа", порачал бугарскиот министер.

Поранешниот премиер Љубчо Георгиевски, кој зел бугарско државјанство, стана и отворен противник на македонскиот народ, кој во никој случај не се интересира нешто да стори за Македонците во Бугарија и Македонците од Р Македонија, кои зеле бугарски пасоши, а поминуваат или живеат во Бугарија, да ги организира национално и политички за да формираат поголем број македонски организирани субјекти во Бугарија и во Пиринска Македонија. Нему треба да му се одземе пратеничкиот имунитет и да се прогласи за непожелен во Македонија и во македонската дијаспора, за да им биде пример и на евентуално потенцијалните испадници, доколку постојат, да не примаат државјанства од народи кои нас Македонците не нè признаваат.

Македонската Амбасада во Канбера, со својот пријателски персонал, коректно ја претставува Република Македонија, и коректно и пријателски ги сервира македонските иселеници во Австралија, за сите нивни потреби, кои произлегуваат од неделивоста од Републиката. При тоа се отворија и две конзуларни претставништва на Република Македонија во Перт, Западна Австралија, и во Сиднеј, Нов Јужен Велс.

Нашите македонски војници во Ирак и во Авганистан примерно ја презентираат македонската армија, што го покажува и податокот дека 36 од нив биле одликувани за успешно учество во "Слобода за Ирак".

Македонецот Глигор Делев се искачи на Монт Еверест. Македонија и Балканот го изгубија големиот македонски уметник, Тоше Проески. Македонските спортисти постојано бележат успеси на интернационално ниво. Еден од нив е Горан Пандев, фудбалер на ФК "Лацио" од Италија, а за најдобар фудбалер на годината во Р Македонија е прогласен Тричковски.

... Ве молам дајте го својот максимум во новата година за признавањето на македонската националност и сувереност.

Јанко Томов, Бризбен, Австралија

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.